

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Меѓувлични односи и дисфункции			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Стручна специјализација за мобилна протетика Стручна специјализација за фиксна протетика Стручна специјализација за ортодонција			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за медицински науки Универзитет “Гоце Делчев” - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	3
8.	Наставник	Проф. д-р Драгољуб Велески			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Да се запознаат со основните и неопходни оклузални и артикулациони концепти, методи на одредување на меѓувличните релации, емпириски, современи, регистрациони, темпоромандибуларни дисфункциски синдроми, етиологија, патогенеза, симптоматологија.				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава настава: Анатомски и морфолошки карактеристики на ТМЗ - Физиологија на темпоромандибуларен зглоб (ТМЗ) - Гранични мандибуларни движења - Оклузални и артикулациони концепти и нивното влијание на анатомијата и физиологијата на ТМЗ - Методи на одредување на меѓувличните релации, емпириски, современи, регистрациони. - Дијагностички процедури во откривање на промените на ТМЗ - Темпоромандибуларни дисфункциски синдроми, етиологија, патогенеза, симптоматологија, - Терапевтски процедури кај заболувањата на ТМЗ, хируршки, медикаментозни, физиотерапевтски - Протетичка рехабилитација на дисфункциите на ТМЗ - Оклузални и артикулациони инсуфициенции, балансна оклузија, врамнотежена билатерална артикулација - Модалитети на оклузијата и артикулацијата кај тоталното и парцијалното протезирање				
12.	Методи на учење: Предавања, претклинички лабораториски вежби, аудиториски вежби, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	3x30=90			

14.	Распределба на расположивото време	30+0+15+15+30=90		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	0
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови
		16.2.	Самостојни задачи	15 часови
		16.3.	Домашно учење	30 часови
17.	Начин на оценување Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот)			
17.1.	Тестови			40 бодови
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
17.3.	Активност и учество			10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност и активност на теоретска и практична настава, самостојна проектна задача, положен практичен испит		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Љ.Гугучевски,К.Дејановски,Д.Велевски	Клиника на тоталното протезирање	Стоматолошк и факултет - Скопје	2002
	2.	Т.Туцаров	Темпоромадибуларен зглоб	Стоматолошк и факултет - Скопје	1992
22.2.	Дополнителна литература				

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				